

BENQ-SIEMENS EF81

Во однос на дизајнот, новиот Benq Siemens EF81 нè потсетува на Motorola, иако е замислено овој модел да биде претставен како конкурентен на Motorola RAZR телефонот, осмислен на сличен концепт. Недостатокот на предната камера ја покрива главната камера со резолуција од два мегапиксела, која ќе ротира кога ќе го отвори телефонот. Предност на овој телефон е и квалитетната маска, односно материјалите, кои се користени при производството, како и во тоа што има многу квалитетен интерен екран QVGA со резолуција која прикажува до 262.114 бои.



МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН ОД ЕДЕН МИЛИОН ДОЛАРИ

Австрискиот дизајнер Peter Aloison годишно осмислува само четири модели мобилни телефони, но со оглед на нивната милионска цена, дури и малиот производствен синџир му е доволен да реализира исклучителна заработувачка. Последниот во низата модели на овој дизајнер се продава



"само" за 1,3 милиони долари. Моделот е наречен "Diamond Crypto smartphone", а го изработи руската компанија "JSC Ancort Company". Телефонот има куќиште направено од злато, 50 класични и 10 сини дијаманти. Апаратот го изработувале цели осум месеци, а содржи карактеристики на мобилен во класа - SMS и MMC пораки, пристап до Интернет и e-mail. Го придвижува оперативниот систем Windows CE.

НОВИ КАРТИЧКИ ОД 4GB

Деновиве "SanDisk Corp" ја промовираше картичката со капацитет од 4GB, "SD High Capacity (SDHC)". Новите картички кои имаат капацитет од 4 или повеќе гигабајти класифицирани се во класа 2 за брзина и перформанси, а можат да складираат повеќе од 2.000 фотографии со висока резолуција и повеќе од 1.000 дигитални песни или 8 часа "MPEG 4" видео. Картичката "4GB SDHC" ќе доаѓа со "MicroMate USB 2.0" читач, кој нема дополнително да се наплатува. Новите читачи работат со "SDHC" и "SD" картички.



Всушност, "SDHC" претставува нова ознака за "SD" картичките, кои имаат капацитет поголем од досегашните 2GB. Тие се со сосема нов дизајн, а поддржуваат капацитет од 4 до 32GB. Направата "SanDisk 4GB SDHC" заедно со "MicroMate" - читачот до крајот на овој месец ќе може да се купи по цена од 199,99 американски долари.



SAMSUNG D810

И покрај измените во софтверот, Samsung D810 е речиси ист телефон како моделот D800. Целта на претставувањето на овој модел е натпреварот со тенките модели на преклопување. Тастатурата е сосема необична, затоа што е направена од еден дел. Сите тастери и контакти се по-



ставени под тој дел, така што морате силно да притиснете за телефонот да го регистрира притисокот на тастерот. Исто така, можете да слушате музика преку звучници или слушалки. Телефонот може да снима видеоматеријал во 3GP формат, притоа бирајќи дали ќе снима со или без звук.

Подготвил:
Александар КЕЛТАНОСКИ